

Арх. знак Sherija arkivore \_\_\_\_\_  
 Рок на чување Aktivi gjatjes \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год./Viti  
 Потпис/Nënshkrimi \_\_\_\_\_

Наталија Филипова  
 22.09.2020

До:  
 Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос  
 во втор степен  
 ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4  
 (02) 3211-343

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut  
 Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка  
 од работен однос во втор степен  
 Komisioni i Kushtetues i Vendimmarjes në Procedurë Administrative  
 dhe në Procedurata Marrëdhënies së Punës në Shkallën Dytë  
 СКОПЈЕ - SHKUP

службени лица:  
 Наталија Стојанова Филипова  
 e mail: contact@dkz.mk  
 natalija.filipova@dkz.mk

Примено: Pranuar:	17.09.2020		
Org. Eдини: Niveli org.	Spaji Numri:	Повлочи: Shitejca:	Вредност: Vlera:
1005-1054/1			

Забележано 21.09.2020

(имател на информацијата)

**БАРАЊЕ**  
**ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР**

Од: [Redacted]

(се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

[Redacted] - претседател на [Redacted]

(се наведуваат податоци за можниот застапник/полномошник на Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Ве молиме за одговор како буџетски корисник од прв ред, за буџетска 2020 година а како резултат на Ковид-19 ефектите дали:

- 1) Според член 11 од Законот на буџетите, а во рамки на централниот буџет се планирани средства за непредвидени случаи како постојана и тековна резерва, во текот на 2020 до сега дали сте ја искористиле можноста за користење на овие средства и тоа:

Дали сте барале и користеле од **постојаната** буџетска резерва и во која висина (пресек до најнов достапен со наведување на датум 31/08/2020)?

Дали истите се зголемиле со **прераспределба**, за вас како буџетски корисник, ако да во која висина?

Дали сте барале и користеле од **тековната** буџетска резерва и во која висина (пресек до најнов достапен со наведување на датум 31/08/2020)?

- 2) Дали како резултат на пандемијата со Ковид-19 како буџетски корисник од прв ред, сте вршеле јавни набавки со постапки кои се надвор од „вообичаените“ постапки за јавни набавки (поради вонредни ситуации, епидемии, итност и сл.)? Ако да ве молиме наведете за што, и во која висина? Каква постапка е користена?

- 3) Дали сте користеле други механизми за распределба и трошење на буџетски средства во услови на вонредни и непредвидени ситуации како резултат на Ковид-19? Ако да, ве молиме наведете кои?

(опис на информацијата која се бара)

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- **г) електронски запис**
- д) друго \_\_\_\_\_  
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- **г) е-маил** \_\_\_\_\_
- д) друго \_\_\_\_\_  
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

**Потпис**

**Скопје, 17.09.2020 година**

\_\_\_\_\_  
(доколку барањето се поднесува во хартиена форма)



Република Северна Македонија  
Државна комисија за одлучување во управна постапка  
и постапка од работен однос во втор степен

02.10. 2020 година

Архивски број: 1005 - 1054/3

Врз основа на член 20 и 21 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.101/19), а во врска со член 8 став 2 од Деловникот за начинот на работа и одлучување на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор, Претседателот на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### за постапување по барање за пристап до информации од јавен карактер

1. Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен позитивно ќе одговори на Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од [REDACTED] со наш број 1005-1054/1.
2. Бараната информација ќе биде доставена во форма и на начин како што е наведено во барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

### Образложение

[REDACTED] до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен достави Барање за пристап до информации од јавен карактер по електронски пат на ден 17.09.2020 година и заведено во комисијата под број 1005-1054/1.

Во барањето е наведено дека подносителот на барањето од Државната комисија како имател на информацијата ја бара следнава информација:

1. Според член 11 од Законот на буџетите, а во рамки на централниот буџет се планирани средства за непредвидени случаи како постојана и тековна резерва, во текот на 2020 година до сега Државната комисија ја искористиле можноста за користење на овие средства и тоа:
  - Дали Државната комисија барала и користела од постојаната буџетска резерва и во која висина (пресек до најнов достапен со наведување на датум 31.08.2020)?
  - Дали истите се зголемиле со прераспределбата, за Државната комисија како буџетски корисник, ако да во која висина?
  - Дали Државната комисија барала и користела од тековната буџетска резерва и во која висина (пресек до нанов достапен со наведување на датум 31.08.2020)?
2. Дали како резултат на пандемијата со Ковид -19 како буџетски корисник од прв ред, Државната комисија вршела јавни набавки со постапки кои се надвор од „вообичаените“ постапки за јавни набавки (поради вонредни ситуации, епидемии,

итност и сл)? Ако да молат да се наведе за што и во која висина? Каква постапка е користена?

3. Дали Државната комисија користела други механизми за распределба и трошење на буџетски средства во услови на вонредни и непредвидени ситуации како резултат на Ковид- 19? Ако да, молат да се нзведат кои?

Притоа, начинот на кој барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација е електронски запис, а начинот на доставување е по е- маил.

Постапувајќи по доставеното барање за пристап до информации од јавен карактер, Државната комисијата го имаше предвид член 20 став 1 од законот, каде е наведено дека ако имателот на информации позитивно одговори на барањето или ако барањето делумно или целосно го одбие, за тоа ќе донесе решение.

Исто така, во член 21 став 1 од законот каде е предвидено дека имателот на информацијата е должен веднаш да одговори по барањето на барателот, а најдоцна во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето.

Постапувајќи по поднесеното барање, Државната комисија донесе одлука позитивно да одговори на истото и бараната информација до подносителот ќе биде доставена во форма и на начин како што е наведено во самото барање за пристап до информации од јавен карактер.

При постапување по барањето, Државната комисија го имаше предвид и член 6 од законот каде се наведени исклучоците од слободен пристап до информации од јавен карактер.

Имајќи го предвид сето погоре наведено се одлучи како во диспозитивот на решението.

Изготвил: Наталија С.Филипова  
Даниела Радик

